



## Kurdish (Kurdî)

### Rêzikên Pêşîn

Nîşana xaçê

Bi navê Bav û Kur, û Ruhê  
Pîroz.

Amen

Silav

Kerema Xudanê me Jesussa  
Mesîh, The evîna Xwedê, û  
ragihandina Ruhê Pîroz Bi  
her tiştî re be.

With bi ruhê xwe.

### Qanûna Penitential

Birano (xwişk û birayan),  
em gunehêن me qebûl  
bikin, So bi vî rengî xwe  
amade bikin da ku hûn  
Mysteries pîroz pîroz bikin.

Ez bi Xwedayê Xwedayê re  
îtîraf dikim û ji we re, xwişk  
û birayêن min, ku min gelek  
guneh kir, Di ramanêن min  
û bi gotinêن min de, Di ya  
ku min kir û di ya ku min  
nekariye ez nekim, bi  
xeletiya min, bi xeletiya  
min, bi riya xeletiya min a  
herî giran; Ji ber vê yekê ez  
ji Meryemê Xwezî her dem-  
virikî bipirsim, hemî  
milyaket û sultan, You hûn,  
xwişk û birayêن min, da ku  
ez ji Xudan Xwedayê me re  
dua bikim.

Bila Xwedayê Xwedayê Xwe  
li me bike, me gunehêن me

## Macedonian (македонски јазик)

### Воведни обреди

Знак на крстот

Во името на Отецот и на Синот и на  
Светиот Дух.

Амин

Поздрав

Благодатта на нашиот Господ Исус  
Христос, и loveубовта кон Бога, и  
причест на Светиот Дух Биди со сите  
вас.

И со вашиот дух.

Казнено дело

Браќа (браќа и сестри), да ги  
признаеме нашите гревови, И така се  
подготвиме да ги славиме светите  
мистерии.

Јас признавам на Семоќниот Бог И за  
тебе, моите браќа и сестри, дека  
многу згрешив, Во моите мисли и  
според моите зборови, во она што го  
направив и во она што не успеав да го  
направам, Преку моја вина, Преку моја  
вина, Преку мојата најтешка вина;  
Затоа ја прашувам благословена  
Марија постојано девственото, сите  
ангели и светци, И вие, моите браќа и  
сестри, Да се молиш за мене на  
Господ нашиот Бог.

Нека семоќниот Бог нека се смилува  
на нас, Простете ни ги нашите

### Kurdish (Kurdî)

bibexşîne, û me bîne jiyan  
herheyî.

Amen

Kyrie

Ya Xudan, rehmê bike.

Ya Xudan, rehmê bike.

Mesîh, were rehmê.

Mesîh, were rehmê.

Ya Xudan, rehmê bike.

Ya Xudan, rehmê bike.

Gloria

Ji Xwedayê herî bilind re  
rûmet, û li ser rûyê erdê  
aştî ji mirovên dilxwaz re.  
Em pesnê te didin, em te  
pîroz dîkin, em ji te hez  
dîkin, em te pîroz dîkin, em  
ji bo rûmeta we ya mezin  
spas dîkin, Xudan Xwedê,  
Padîşahê ezmanî, Ya Xwedê,  
Bavê karîndar. Ya Xudan Îsa  
Mesîh, Kurê yekta, Ya Xudan  
Xwedê, Berxê Xwedê, Kurê  
Bav, tu gunehêñ dinyayê  
radikî, rehmê li me bike; tu  
gunehêñ dinyayê radikî,  
duaya me bistînin; tu li milê  
Bav rastê rûniştî, rehmê li  
me bike. Çimkî Pîroz tenê tu  
yî, tu tenê Xudan î, Tu bi  
tenê yê Herî Berz î, Îsa  
Mesîh, bi Ruhê Pîroz, di  
rûmeta Bav Xwedê de.  
Amîn.

Berhevkirin

Were em dua bikin.

Amîn.

### Macedonian (македонски јазик)

гревови, И доведете нè во вечен  
живот.

Амин

Кири

Господи помилуј.

Господи помилуј.

Христе, помилуј.

Христе, помилуј.

Господи помилуј.

Господи помилуј.

Глорија

Слава на Бога во висините, а на  
земјата мир на луѓето со добра волја.  
Ве фалиме, те благословуваме, те  
обожаваме, те величаме, Ви  
благодариме за вашата голема слава,  
Господи Боже, Цар небесен, О Боже,  
семоќен Татко. Господ Исус Христос,  
Единороден Син, Господи Боже, Јагне  
Божјо, Сине на Отецот, ти ги земаш  
гревовите на светот, помилуј нè; ти ги  
земаш гревовите на светот, прими ја  
нашата молитва; седиш од десната  
страна на Отецот, смиствуј се на нас.  
Зашто само ти си Светецот, само ти си  
Господ, само ти си Севишен, Исус  
Христос, со Светиот Дух, во слава на  
Бога Отецот. Амин.

Собери

Да се молиме.

Амин.

## Kurdish (Kurdî)

### Litury of the Word

Xwendina yekem

Peyva Xudan.

Şikir ji Xwedê re.

Zebûrê Bersivê

Xwendina duyemîn

Peyva Xudan.

Şikir ji Xwedê re.

Încîl

Xudan bi we re be.

Û bi ruhê xwe.

Xwendinek ji Mizgîniya pîroz  
li gorî N.

Rûmet ji te re ya Xudan

Mizgîniya Xudan.

Pesnê te, ya Xudan Îsa  
Mesîh.

Pîşeya Baweriyê

Ez bi yek Xwedê bawer  
dikim, Bavê her tiştî, çêkerê  
erd û ezmanan, ji her tiştê  
xuya û nedîtî. Ez bi yek  
Xudan Îsa Mesîh bawer  
dikim, Kurê Xwedê yê yekta,  
ji Bav berî her dem çêbûyî.  
Xwedê ji Xwedê, Ronahî ji  
Ronahiyê, Xwedayê rast ji  
Xwedayê rast, bi Bav re  
çêbûyî, ne çêkirî, yekbûyî;  
her tişt bi wî afirî. Ji bo me  
mirovan û ji bo rizgariya me  
ew ji ezmên hat xwarê, û bi  
Ruhê Pîroz ji Meryema  
Virgin bû, û bû mirov. Ji bo  
xatirê me ew di bin destê  
Pontiyo Pîlatos de hat

## Macedonian (македонски јазик)

### Литургија на зборот

Прво читање

Словото Господово.

Фала му на Бога.

Одговорски псалм

Второ читање

Словото Господово.

Фала му на Бога.

Госпел

Господ нека биде со вас.

И со твојот дух.

Читање од светото Евангелие според  
Н.

Слава ти, Господи

Евангелието Господово.

Фала ти Господи Исусе Христе.

### Професија на вера

Јас верувам во еден Бог, Семоќниот  
Отец, творец на небото и земјата, на  
сите нешта видливи и невидливи. Јас  
верувам во еден Господ Исус Христос,  
Единородниот Син Божји, роден од  
Отецот пред сите векови. Бог од Бога,  
Светлина од светлина, вистинскиот  
Бог од вистинскиот Бог, роден, не  
создаден, истосуштински со Отецот;  
преку него се создаде сè. За нас  
луѓето и за нашето спасение слезе од  
небото, и преку Светиот Дух се  
воплоти од Дева Марија, и стана  
човек. Заради нас беше распнат под  
Понтиј Пилат, претрпе смрт и беше  
погребан, и воскресна на третиот ден  
во согласност со Светото писмо. Тој се  
вознесе на небото и седи од десната

## Kurdish (Kurdî)

xaçkirin, ew mirin û hat  
 definkirin, û roja sisiyan dîsa  
 rabû li gor Nivîsarêñ Pîroz.  
 Ew hilkişıya ezmên û li milê  
 Bav rastê rûniştiye. Ew ê  
 dîsa bi rûmet were  
 dadbarkirina zindî û miriyan  
 Û dawiya padîşahiya wî  
 tune. Ez bi Ruhê Pîroz,  
 Xudanê ku jiyanê dide  
 bawer dikim, yê ku ji Bav û  
 Kur derdikeve, yê ku bi Bav  
 û Kur re tê hezkirin û  
 birûmetkirin, yê ku bi rêya  
 pêxemberan gotiye. Ez bi  
 Dêra yek, pîroz, katolîk û  
 şandî bawer dikim. Ez ji bo  
 efûkirina gunehan yek

Vaftîzmê qebûl dikim û ez li  
 hêviya vejîna miriyan im û  
 jiyana dinya axiretê. Amîn.

## Homilik

### Dua Universal

Em ji Rebbê xwe re dua  
 dîkin.

Ya Xudan, duaya me  
 bibihîze.

### Litury of the eucharist

#### Pêşkêşker

Xwedê her û her pîroz be.

Dua bikin birano (xûşk û  
 bira), ku qurbana min û te  
 dibe ku Xwedê qebûl bike,  
 Bavê karîndar.

Rebbê qurbana destê we  
 qebûl bike ji bo pesn û

## Macedonian (македонски јазик)

страна на Отецот. Тој повторно ќе  
 дојде во слава да им суди на живите и  
 мртвите и неговото царство нема да  
 има крај. Верувам во Светиот Дух,  
 Господ, Животодавецот, кој  
 произлегува од Отецот и Синот, кој со  
 Отецот и Синот се обожава и  
 прославува, кој зборувал преку  
 пророците. Верувам во една, света,  
 соборна и апостолска црква.  
 Исповедам едно Крштение за  
 простување на гревовите и со  
 нетрпение го очекувам воскресението  
 на мртвите и животот на светот што  
 доаѓа. Амин.

## Хомили

### Универзална молитва

Му се молиме на Господа.

Господи, слушни ја нашата молитва.

## Литургија на Евхаристијата

#### Понуда

Нека е благословен Бог засекогаш.

Молете се, браќа (браќа и сестри),  
 дека мојата и твојата жртва може да  
 биде прифатливо за Бога, семоќниот  
 Отец.

Нека Господ ја прифати жртвата од  
 вашите раце за пофалба и слава на

### Kurdish (Kurdî)

rûmeta navê wî, ji bo  
qenciya me û qenciya hemû  
Dêra wî ya pîroz.

Amîn.

### Nimêja Eucharistic

Xudan bi we re be.

Û bi ruhê xwe.

Dilê xwe bilind bikin.

Em wan ber bi Xudan ve  
bilind dikan.

Werin em ji Xudan Xwedayê  
xwe re şikir bikin.

Ew rast û rast e.

Xwedayê ordiyan pîroz,  
pîroz, pîroz. Erd û ezman bi  
rûmeta te tije ne. Hosanna  
di jor de. Xwezî bi wî yê ku  
bi navê Xudan tê. Hosanna  
di jor de.

### Sira îmanê.

Em mirina te îlan dikan, ya  
Xudan, û vejîna xwe eşkere  
bike heta ku hûn dîsa werin.  
An: Gava ku em vî Nanî  
dixwin û vê kasê vedixwin,  
Em mirina te îlan dikan, ya  
Xudan, heta ku hûn dîsa  
werin. An: Me xilas bike,  
Xilaskarê dinyayê, Çimkî bi  
Xaç û Vejîna te te em azad  
kirin.

Amîn.

### Rîte Communion

Li ser emrê Xilaskar û bi  
hînkirina xwedayî ava bûye,  
em diwêrin bêjin:

### Macedonian (македонски јазик)

неговото име, за наше добро и  
доброто на целата негова света  
Црква.

Амин.

### Евхаристиска молитва

**Господ нека биде со вас.**

И со твојот дух.

**Подигнете ги вашите срца.**

Ги креваме до Господа.

**Да Му благодариме на Господа,  
нашиот Бог.**

Правилно и праведно е.

Свет, Свет, Свет Господи Боже  
Саваот. Небото и земјата се полни со  
твојата слава. Осана во највисокото.  
Блажен е оној што доаѓа во името  
Господово. Осана во највисокото.

### Тајната на верата.

Ја објавуваме твојата смрт, Господи, и  
исповедај го своето воскресение  
додека не дојдеш повторно. Или: Кога  
ќе го јадеме овој леб и ќе ја пиеме  
оваа чаша, ја објавуваме твојата смрт,  
Господи, додека не дојдеш повторно.  
Или: Спаси нè, Спасителу на светот,  
зашто со Твојот Крст и Воскресение не  
ослободивте.

Амин.

### Обред на причест

**По заповед на Спасителот и  
формирани од божествено учење, се  
осмелуваме да кажеме:**

### Kurdish (Kurdî)

Bavê me yê ku li ezmanan ê, navê te pîroz be; Padîşahiya te were, daxwaza te bê kirin li ser rûyê erdê çawa ku li ezmanan e. Îro nanê me yê rojane bide me, û li gunehêن me bibore, Çawa ku em li wan ên ku sûcê li me dikin dibihûrin; û me neke nav ceribandinê, lê me ji xerabiyê rizgar bike.

Me xilas bike, ya Xudan, em dua dikin, ji her xerabiyê, di rojêن me de bi kerema xwe aştiyê bide, ku, bi alîkariya dilovaniya te, dibe ku em her dem ji gunehan azad bibin û ji hemû tengasiyan sax be, wek ku em li hêviya hêviya pîroz in û hatina Xilaskarê me Îsa Mesîh.

Ji bo Padîşahiya, hêz û rûmet ya te ye niha û her û her.

Xudan Îsa Mesîh, yê ku ji Şandiyên te re got: Ez aştiyê ji we re dihêlim, aramiya xwe didim we, li gunehêن me nenêrin, lê li ser baweriya Dêra we, û ji kerema xwe re aştî û yekîtiyê bide wê li gor daxwaza te. Yê ku dijîn û her û her padîşah dikin.

Amîn.

Aştiya Xudan her dem bi we re be.

Û bi ruhê xwe.

### Macedonian (македонски јазик)

Оче наш, Кој си на небесата, да се свети името твоето; да дојде твоето царство, нека биде волјата твоја на земјата како што е на небото. Дај ни го овој ден нашиот секојдневен леб, и прости ни ги нашите гревови, како што им простуваме на оние што ни згрешуваат; и не воведуј нè во искушение, но избави нè од злото.

Избави нè, Господи, се молиме, од секое зло, милостиво дарувај мир во нашите денови, дека, со помош на твојата милост, можеби секогаш ќе бидеме ослободени од гревот и безбеден од секаква неволја, додека ја чекаме блажената надеж и доаѓањето на нашиот Спасител, Исус Христос.

За царството, моќта и славата се твои сега и засекогаш.

Господи Исусе Христе, Кој им рече на твоите апостоли: Мир ти оставам, мој мир ти давам, не гледај на нашите гревови, туку врз верата на вашата Црква, и милосрдно дај ѝ мир и единство во согласност со вашата волја. Кои живеат и царуваат во вечни векови.

Амин.

Мирот Господов да биде со вас секогаш.

И со твојот дух.

## Kurdish (Kurdî)

Werin em nîşana aştiyê  
bidin hev.

Berxê Xwedê, tu gunehêñ  
dinyayê radikî, rehmê li me  
bike. Berxê Xwedê, tu  
gunehêñ dinyayê radikî,  
rehmê li me bike. Berxê  
Xwedê, tu gunehêñ dinyayê  
radikî, aştiyê bide me.

Va ye Berxê Xwedê, Binêre  
yê ku gunehêñ dinyayê  
radike. Xwezî bi wan ên ku ji  
bo şîva Berx hatine  
gazîkirin.

Ya Xudan, ez ne hêja me ku  
hûn têkevin bin banê min,  
lê tenê bêje û giyanê min  
sax bibe.

Bedena (Xwîna) Mesîh.

Amîn.

Were em dua bikin.

Amîn.

## Rêzikên Concluding

Bereket

Xudan bi we re be.

Û bi ruhê xwe.

Xwedayê mezin ji te razî be,  
Bav û Kur û Ruhê Pîroz.

Amîn.

Berdanî

Derkevin, merasîm qediya.  
An jî: Herin Mizgîniya Xudan  
bidinbihîstin. An jî: Bi  
silametî herin, bi jiyana xwe

## Macedonian (македонски јазик)

Да си го понудиме знакот на мирот.

Јагне Божјо, ти ги земаш гревовите на  
светот, смиствуј се на нас. Јагне  
Божјо, ти ги земаш гревовите на  
светот, смиствуј се на нас. Јагне  
Божјо, ти ги земаш гревовите на  
светот, дај ни мир.

Еве го Јагнето Божјо, ете го оној кој ги  
зема гревовите на светот. Блажени се  
повиканите на вечерата на Јагнето.

Господи, не сум достоен дека треба  
да влезеш под мојот покрив, туку  
само кажи го зборот и мојата душа ќе  
оздрави.

Телото (Крвта) Христово.

Амин.

Да се молиме.

Амин.

## Заклучни обреди

Благослов

Господ нека биде со вас.

И со твојот дух.

Семоќниот Бог нека ве благослови,  
Отецот и Синот и Светиот Дух.

Амин.

Отпуштање

Одете напред, мисата е завршена.

Или: Оди и објави го Евангелието  
Господово. Или: Оди во мир, славејќи  
Го Господа со својот живот. Или: Оди  
во мир.

Kurdish (Kurdî)

rûmeta Xudan bidin. An jî:

Bi silametî here.

Şikir ji Xwedê re.

Macedonian (македонски јазик)

Фала му на Бога.

[massineverylanguage.com](https://massineverylanguage.com)

© 2022 Copyright Calgorithms LLC